

Врз основа на член 23 став (6) од Законот за данок на моторни возила („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 261/19) министерот за финансии донесе

ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТРГОВЦИ СО МОТОРНИ ВОЗИЛА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРИЈАВАТА ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува содржината на Регистарот на производители и трговци со моторни возила, формата и содржината на пријавата за упис во Регистарот и потребната документација.

Член 2

Регистарот на производители и трговци со моторни возила ги содржи следниве податоци:

- идентификациски број за регистрацијата;
- податоци за идентификација на производителот или трговецот со моторни возила;
- идентификациски броеви на просторот или складот каде се чуваат моторните возила;
- податоци за локацијата на просторот или складот и нивната намена;
- видови на моторни возила кои можат да се произведуваат и/или складираат во производствените погони или складови, со шифри од комбинираниот номенклатура и опис на возилата согласно член 6 став (1) од Законот за данок на моторни возила;
- надлежен орган за надзор и
- датум на регистрација.

Член 3

- (1) Пријавата за упис во Регистарот на производители и трговци со моторни возила се поднесува на хартија во бела боја во А-4 формат.
- (2) Формата и содржината на пријавата од став (1) на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Кон пријавата за упис во Регистарот на производители и трговци со моторни возила се поднесува следната документација:

- препис од судски или друг регистар од кој може да се види дејноста на барателот, единствениот даночен број (ЕДБ) или единствениот матичен број (ЕМБГ) на барателот;

- извод од Централен регистар за класификација на деловниот субјект според Националната класификација на дејности;
- податоци за бројот и локацијата на деловните и други простории што се користат за извршување на дејноста и податоци за просториите каде што се сместени производствените капацитети, магацини, изложбени салони или слично, доколку се различни од седиштето или локацијата на деловните и други простории на производителот, трговецот со нови или трговецот со употребувани моторни возила и
- пријава за исполнување на минимално техничките услови за вршење на трговија и започнување со работа на продажен или друг деловен објект, доставена до Министерството за економија – Државен пазарен инспекторат.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“ а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2020 година.

Бр. 20 – _____
_____ 2019 година
Скопје

Министер за финансии
д-р Нина Ангеловска